



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 31 јули 2002
Скопје

Број 63

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

999.

Врз основа на член 36 точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА- ТА ОД СТОКОВИОТ КРЕДИТ НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за користење на средствата од Стоковиот кредит на Република Италија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/99), член 5 се менува и гласи:

"Висината на средствата по одделен инвестиционен проект за намените од член 3 може да изнесува максимум до 2.000.000 евра во денарска противвредност".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3826/1
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1000.

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 9/97) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДО- СТОПАНСТВО "ГЕВГЕЛИСКО ВАЛАНДОВСКО ПОЛЕ" - ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Се основа Јавно претпријатие за водостопанство "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија.

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија.

Седиштето на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија е во Гевгелија.

Член 2

ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија ќе ги врши следните дејности:

- 01.41/1 Искористување на водите за земјоделството
- 14.21 Вадење на чакал и песок
- 40.10/1 Производство на хидроелектрична енергија
- 41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- 45.24 Изградба на хидроградежни објекти
- 74.20/2 Проектирање
- 74.20/3 Инженеринг.

Член 3

Средствата за основање на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија се средствата на ВП "Повар-

дарје"-Гевгелија и средствата на Работната единица "Наводнување" на АД "Анска Река"-Валандово.

Член 4

Органи на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија се: Управен одбор, Одбор за контрола на материјално финансиското работење и директор.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија, како и другите работи од неговиот делокруг ќе се уредат со Статутот.

Член 5

За вршител на должноста директор на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија се именува Џоко Караризов.

Член 6

Именувањето на членови на Управниот одбор, Одборот за контрола на материјално-финансиското работење, директорот и донесувањето на Статут ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

Работниците на ВП "Повардарје"-Гевгелија и работниците од Работната единица "Наводнување" на АД "Анска Река"-Валандово се преземаат во ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија врз основа на припадноста во процесот на работа.

Член 8

До конституирањето на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија, ќе се применуваат општите акти на ВП "Повардарје"-Гевгелија.

Член 9

ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија ќе се регистрира во трговскиот регистар во рок од 40 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Со регистрирањето на ЈПВ "Гевгелиско Валандовско Поле"-Гевгелија во трговскиот регистар ќе се избрише од трговскиот регистар ВП "Повардарје"-Гевгелија.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3703/1
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1001.

Врз основа на член 136 став 1 од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98 и 19/2000) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 1

Во Одлуката за основање Јавно водостопанско претпријатие (“Службен весник на РМ“ бр. 22/98, 66/01, 90/01 и 39/2002) во членот 4 став 1 точката 11 и во ставот 2 точката 4 се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3703/2
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1002.

Врз основа на член 36 точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000) и член 7 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година (“Службен весник на РМ“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПЕРАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА МЕЃУ БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

Член 1

Од Буџетот на Министерството за транспорт и врски од потставка 472112 се прераспределуваат средства во износ од 30.000.000,00 (триесет милиони денари) на Агенцијата за млади и спорт. Средствата се прераспределуваат од жиро сметката на Министерството за транспорт и врски 130010025663718-Програма 11.

Член 2

Средствата се прераспределуваат на Агенцијата за млади и спорт, на жиро сметка 161011522963716-Програма 12-Спорт, потставка 467121.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3625/2
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1003.

Врз основа на член 27 став 7 и член 77 став 3 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА ДОБИ ВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ЗА ИЗРАБОТ КА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕ ОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, ОДНОСНО РУДАР СКИ ПРОЕКТИ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за полагање на испит за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти, Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања, односно рударски проекти и висината на трошоците за полагање на испитот.

Програмата за полагање на испитите за добивање на лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања, односно рударски проекти е составен дел на овој правилник.

Член 2

За полагање на испитот за добивање лиценца за изработка на проекти за геолошки истражувања и за изработка на рударски проекти со пријавата кандидатите треба да достават и доказ за стекнат VII степен на геолошки, односно рударски факултет и за најмалку три години работно искуство.

Член 3

Испитот се полага пред Комисијата на Министерството за економија составена од пет члена и тоа: двајца од редот на стручни работници од областа на геологијата, односно рударството и тројца претставници од Министерството за економија избрани за период од 4 години.

Комисијата ја свикнува претседателот на Комисијата кој ги закажува испитите, според поднесените барања за добивање на лиценца и ја координира работата околу полагањето на испитите.

За работата на Комисијата се води записник.

Член 4

Административните работи за спроведување на испитот ги врши секретарот на Комисијата, кој истовремено ги изготвува и чува крајните документи определени во членот 10 на овој правилник.

Член 5

Кандидатите за полагање на испитот поднесуваат барања до Комисијата.

Со барањето за полагање на испитот се поднесува:

- оверен препис од дипломата за завршен факултет или повисок степен на образование;
- доказ дека има најмалку три години работно искуство во струката;
- доказ за платен надоместок за полагање на испитот.

Член 6

Комисијата ги разгледува пријавите, при што писмено констатира кои кандидати ги исполнуваат условите за полагање на испитот. Кандидатите се известуваат еден месец пред одржувањето на испитот, за терминот и местото за полагање на испитот и за трошоците за надоместокот на испитот.

За полагањето на испитот кандидатот плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари.

Член 7

Прашањата за тестирањето и испитувањето на кандидатите ги определува Комисијата.

Член 8

Испитот се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел од испитот кандидатот го полага со тестирање усмено или писмено.

Практичниот дел се состои во писмено изработена тема со текстуален и графички дел и одбрана на истата.

Резултатите од испитот Комисијата ги констатира со “положи“ или “не положи“.

Доколку кандидатот не положи некој дел од испитот има право на повторно полагање на неположениот дел.

Член 9

За положениот испит на кандидатот Комисијата му издава лиценца за стекнување на право на изработка на проекти за геолошки истражувања или лиценца за изработка на рударски проекти.

Член 10

За постапката на спроведувањето на испитот се води документација која се состои од: регистар на пријавени

те кандидати, кандидатите кои го положили или не го положили испитот, досието на пријавените кандидати со прилозите на документацијата, книга за записници за резултатите од испитот и регистар на издадени лиценци.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-3651/3
18 јули 2002 година
Скопје

Министер,
м-р **Бесник Фетаи**, с.р.

ПРОГРАМА ЗА ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОД ОБЛАСТА НА РУДАРСТВОТО И ГЕОЛОГИЈАТА

1. Познавање на законската легислатива.

Кандидатите треба да имаат познавање од следните закони, правилници и други нормативни прописи:

- Закон за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99);
- Закон за техничка инспекција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 48/99);
- Закон за концесија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002);
- Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/2000);
- Закон за заштита од експлозивни материи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/91 и 12/93);
- Закон за промет на експлозивни материи ("Службен лист на СФРЈ" бр. 30/85, 6/89 и 53/91, "Службен весник на Република Македонија" бр. 12/93 и 31/93);
- Закон за заштита при работа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/98);
- Закон за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/98);
- Закон за класификација на водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 9/84);
- Закон за заштита од пожари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/86, 37/87, 51/88 и 36/90);
- Правилник за класификација и категоризација на резервите на цврсти минерални сировини и за водење евиденција за нив ("Службен лист на СФРЈ" бр. 53/79);
- Правилник за техничките нормативи за подземна експлоатација на метални и неметални минерални сировини ("Службен лист на СФРЈ" бр. 24/91);
- Правилник за техничките нормативи при ракување со експлозивни средства и минирање во рударството ("Службен лист на СФРЈ" бр. 26/88 и 63/88);
- Правилник за техничките нормативи при изградба на јамски магацини за експлозивни средства во рудниците со подземна експлоатација на минерални сировини ("Службен лист на СФРЈ" бр. 12/88);
- Правилник за техничките нормативи при превозот на луѓе и материјал по окната на рудниците ("Службен лист на СФРЈ" бр. 4/80, 12/85, 35/87 и 51/88);
- Правилник за техничките нормативи при превозот на луѓе во рудниците со подземна експлоатација на метални минерални сировини во хоризонтални и коси простории ("Службен лист на СФРЈ" бр. 34/89);
- Правилник за техничките нормативи за превоз со транспортни траки во рударството ("Службен лист на СФРЈ" бр. 5/73, 12/74, 4/86 и 4/89);
- Правилник за техничките нормативи за подготвување на минерални сировини-руди на обоени метали ("Службен лист на СФРЈ" бр. 36/79);
- Правилник за техничките нормативи за машини со дизел-мотори што се користат при подземни рударски

работи во неметански јами ("Службен лист на СФРЈ" бр. 66/78);

- Правилник за техничките нормативи за површинска експлоатација на минерални сировини ("Службен лист на СФРЈ" бр. 4/86, 62/87);

- Правилник за техничките нормативи за површинска експлоатација на архитектонско - градежен камен (украсен камен), технички камен, чакал и песок и за преработка на архитектонско - градежен камен ("Службен лист на СФРЈ" бр. 11/86);

- Правилник за мерките и нормативите за заштита при работа на орудијата за работа ("Службен лист на СФРЈ" бр. 18/91);

- Правилник за техничките нормативи за дигалки ("Службен лист на СФРЈ" бр. 65/91);

- Правилник за периодичните испитувања на орудијата за работа и уредите, хемиските и биолошките штетности и микроклимата ("Службен лист на СФРЈ" бр. 26/67);

- Правилник за техничките нормативи за електрични построенија и уреди во рударството со површинска експлоатација на минерални сировини ("Службен лист на СФРЈ" бр. 66/87);

- Правилник за техничките нормативи за електрични построенија и уреди во рудниците со подземна експлоатација ("Службен лист на СФРЈ" бр. 21/88, 90/91);

- Правилник за техничките нормативи за подземна експлоатација на јаглен ("Службен лист на СФРЈ" бр. 4/89);

- Правилник за техничките прописи на громобран ("Службен лист на СФРЈ" бр. 13/78);

- Правилник за технички нормативи за заштита од статички електрицитет ("Службен лист на СФРЈ" бр. 62/73);

- Правилник за максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/90).

2. Темите од стручно практичниот дел на испитот ги предлагаат кандидатите од областа за која сакаат да добијат лиценца.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Образец 1

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 ОД ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ
СИРОВИНИ ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА" БР. 18/99), МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА
ИЗДАВА

ЛИЦЕНЦА

БРОЈ _____

ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

НА

ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГ
МБ _____

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА
НОСИТЕЛОТ СЕ ЗДОБИВА СО ПРАВО НА ИЗРАБОТКА НА
ПРОЕКТИ ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Бр. _____
2002 год.
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА

10.11


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Образец 2

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 77 ОД ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ
 СУРОВИНИ ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
 МАКЕДОНИЈА" БР. 18/99), МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
 ИЗДАВА

ЛИЦЕНЦА

БРОЈ _____

ЗА НОСИТЕЛ НА ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ
 НА _____

ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР РУДАР
 МБ _____

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА
 НОСИТЕЛОТ СЕ ДОБИВА СО ПРАВО НА ИЗРАБОТКА НА
 РУДАРСКИ ПРОЕКТИ

Бр. _____ 200. год.
 Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА,

М.П. _____

1004.

Врз основа на член 27 став 6 од Законот за високото образование, претседателот на Одборот за акредитација на високото образование и министерот за образование и наука (во натамошниот текст: учесници во договорот), склучуваат

ДОГОВОР ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со Договорот за начинот на вршење на стручните, административните и финансиските работи на Одборот за акредитација учесниците во договорот се сложуваат да ги уредат структурата, задачите и организацијата на работа на администрацијата во вршењето на стручните, административните и финансиските работи на Одборот за акредитација.

II. СТРУКТУРАТА И ЗАДАЧИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА

Член 2

Стручните, административните и финансиските работи на Одборот за акредитација ги вршат стручни и административни работници од Министерството за образование и наука.

Член 3

Во Министерството за образование и наука извршувањето на задачите од делокруг на Одборот за акредитација го врши Одделението за акредитација и евалуација (во натамошниот текст: Одделение).

Член 4

Одделението го сочинуваат раководител, советник и административен работник.

Член 5

Во вршењето на стручните работи на Одборот за акредитација учествуваат и други стручни работници на Министерството за образование и наука од Одделението за нормативно правна дејност во образованието и науката и од Одделението за планирање на дејноста на финансирањето во високото образование.

Член 6

Раководителот на Одделението го раководи, организира, насочува, координира и контролира извршувањето на стручните и административните работи за Одборот за акредитација; непосредно комуницира со претседателот на Одборот за акредитација; пренесува инструкции и ги спроведува дадените насоки од претседателот на Одборот за акредитација и дава соодветни упатства за работа од надлежност на Одборот; предлага план и концепт за работа на Одделението и се грижи за негово реализирање; остварува редовни контакти со соодветните раководители на одделенија, кои учествуваат во реализирањето на стручните работи на Одборот за акредитација.

Член 7

Стручниот работник во Одделението води и изготвува записник на седницата на Одборот за акредитација и на експертските комисии; непосредно комуницира со членовите на Одборот и барателите на акредитацијата за работи од свој делокруг; дава мислења по доставените проекти за акредитација на високообразовните установи и за вршење високообразовна дејност на високообразовните установи и на научните институти; изготвува извештај за работата на Одборот за акредитација; ги следи резултатите од евалуацијата преку доставените извештаи за евалуација, како и други соодветни задачи што ќе му ги довери раководителот на Одделението.

Член 8

Административниот работник во Одделението врши прием на доставените барања за акредитација; води евиденција и проверка на доставената документација кон барањата; ги подготвува седниците на Одборот за акредитација, пишува покани за седници на Одборот, комуницира со членовите на Одборот за свикнување на седниците, ги врши техничките работи за седниците на Одборот, како и други соодветни задачи што ќе му ги довери раководителот на Одделението.

Член 9

Раководителот и соодветниот стручен работник од Одделението за нормативно правна дејност од Министерството за образование и наука, во рамките на својата надлежност од областа на нормативно правните работи во високото образование, ги вршат нормативно правните работи на Одборот за акредитација и тоа: изготвување решенија, давање мислења за законската усогласеност на проекти, договори, одлуки, решенија и други акти и документи; подготвување решенија за акредитација и други правни акти од делокруг на работа на Одборот.

Член 10

Раководителот и соодветниот стручен работник од Министерството за образование и наука од областа на финансиските работи во високото образование во рамките на својата надлежност, ги вршат финансиските работи на Одборот за акредитација: планирање на сред-

твата за работа на Одборот во буџетот за тековната година; обезбедување целосна финансиска услуга за финансиското работење на Одборот; оформување на сите документи за сметките на Одборот; водење, чување и давање отчет за финансиските работи на Одборот.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА РАБОТА

Член 11

Административниот работник од член 8 на овој договор врши прием на доставените барања за акредитација и ја проверува доставената документација.

Член 12

По извршениот прием, доставените барања и документацијата се заведуваат во деловодна книга и се евидентираат во интерна книга, според видот на барањата за акредитација за нови високообразовни установи и за нови студиски програми на високообразовни установи, односно научни институти.

Член 13

Заведените барања се доставуваат до раководителот на Одделението, кој го проучува барањето и го распределува проектот, односно соодветниот материјал на разгледување и мислење до соодветните стручни работници во Одделението, односно до соодветните раководители на одделенија со соодветни инструкции за писмена елаборација, рок за исполнување, датум и потпис.

Член 14

Елаборацијата во писмена форма со датум и потпис се доставува до раководителот на Одделението, кој ги доставува до претседателот на Одборот за акредитација, за подготовка на седниците на Одборот.

Член 15

По добиена согласност од претседателот на Одборот, договорот за дневниот ред и материјалите за наредната седница на одборот, административниот работник во Одделението ја подготвува седницата на Одборот-покана за седница со соодветен дневен ред, записник и материјали потребни за работа на седницата и ги доставува до членовите на Одборот.

Член 16

На седниците на Одборот за акредитација присуствуваат раководителот на Одделението и стручниот работник во Одделението.

По барање на претседателот на Одборот за акредитација, може да се повикаат и други стручни работници од Министерството за образование и наука, кои согласно овој договор ги вршат стручните работи на Одборот за акредитација.

Член 17

Излезните документи на Одборот за акредитација се составуваат во три примероци, првиот примерок за странката, вториот за претседателот на Одборот и третиот за архивата.

Член 18

Излезниот документ (решение за акредитација и други документи го потпишува претседателот на Одборот за акредитација.

На првиот примерок се потпишува само претседателот на Одборот за акредитација.

Вториот, односно третиот примерок од левата страна ги содржи иницијалите и потписот на извршителот кој го подготвува документот и потпис на раководителот на Одделението, а од десната страна потписот на претседателот на Одборот за акредитација.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Овој договор се склучува за време од четири години.

Член 20

По барање на еден од учесниците во Договорот може да се предложи изменување и дополнување на овој договор.

Член 21

Овој договор се регистрира во Министерството за образование и наука и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Член 22

Овој договор влегува во сила со денот на објавувањето.

Претседател
на Одборот за акредитација,
Тито Беличанец, с.р.

Министер
за образование и наука,
Ненад Новковски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 45/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 030096137-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство и услуги Пипо Компани увоз-извоз ДООЕЛ с. Мокриево бр. 218, Ново Село.

Единствен содружник во друштвото е Стојчев Јонче с. Мокриево бр. 218, Ново Село. Основна главница на друштвото е 2.550 евра или 155.500,00 денари.

Дејности: 01.12, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 15.93, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.62, 52.26, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.31, 51.34, 51.23, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.55, 51.66, 51.70, 53.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.57, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 20.10, 20.40, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, меѓународен превоз на стоки во патничкиот сообраќај, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, комисиона продажба, застапување на странски фирми, вршење на работи во посредување во надворешниот трговски промет, меѓународна шпедиција и посредување.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител со неограничени овластувања е лицето Стојчев Јонче од с. Мокриево бр. 218, Ново Село, Струмица.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 45/2002. (10005)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 41/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 030096097-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и транспорт Котел-транс ДОО Зрновци.

Содружници: Кокев Јордан од Кочани и Кокева Славица од Кочани.

Дејности: 15.87, 15.91, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.23, 21.25, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57,

51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограичен промет со соседните држави, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, посредување, застапување, продажба на стоки од консигнациони складови, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиони работи од областа на прометот со стоки и сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот-потполна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Јордан Кокев од Кочани, управител со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 41/2002. (10006)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 39/2002 од 04.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009607?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, транспорт, производство и услуги СИГ Компани ДОО увоз-извоз Конче.

Основачи: Ило Донев од Конче, Ѓоргиев Горге и Стефанов Стојче од Лубница-Конче.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 05.01, 05.02, 14.21, 15.51, 15.52, 15.11, 15.13, 15.31, 15.32, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.91, 15.98/1, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.51, 36.62, 36.63, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.70, 74.40, 74.81, 63.40, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 15.33, 15.41, 15.42, 15.61, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 36.15, 45.23, 45.45, 45.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки и патници во меѓународен транспорт, меѓународна шпедиција и складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, продажба на стоки на консигнациони складишта, реекспорт, застапување на странска фирма, малограичен промет.

Со неограничени овластувања, со сиот свој имот. Ило Донев управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 39/2002. (10008)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 23/2002 од 30.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009591?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица, производство, трговија и услуги Едитекс увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 62.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.41/1, 01.41/2, 01.30, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.24, 17.30, 17.40/1, 17.51, 17.52, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 19.10, 19.20, 19.30, 51.13, 51.16, 51.17, 51.23, 51.24, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.57, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.47, 52.62, 52.63, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограичен промет со Грција и Бугарија, реекспорт, застапување странски фирми, меѓународна шпедиција, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е АД Конфекција и трикотажа Единство Струмица ул. "Гоце Делчев" бр. 62. Управител и застапник на друштвото е лицето Пандев Ристо од Струмица со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 23/2002. (10009)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 380/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 003193, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за производство и трговија на камен, градежни материјали и метални производи Петрески Тони УКРАСЕН КАМЕН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, нас. Точила I Ц2/5.

Се врши проширување на дејноста во друштвото со следните нови дејности: 10.20, 10.30, 14.11, 14.12, 14.13, 14.22, 14.50, 26.40, 26.63, 26.64, 26.66, 26.81, 26.82/2, 28.11, 28.12, 45.12, 45.21/2, 45.23, 45.25, 45.43, 45.45, 63.11, 71.32, 65.12/3.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 380/2002. (11088)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 401/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 003027, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за туризам Маркони ДОО и др. ВОО МАРК увоз-извоз Св. Наум, Охрид ДОО.

Се врши промена на лице овластено за застапување на друштвото.

Се брише Митревски Љупчо-управител со неограничени овластувања, а се запишува Лазески Атанас од с. Лапово, Македонски Брод-управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 401/2002. (11091)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 499/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 002149, ја запиша во трговскиот ре-

гистар промената на називот и бришење на Трговското радиодифузно друштво Кабловска телевизија МОБИ ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 76, Битола.

Се врши промена на називот на друштвото од: Друштво за производство, трговија и услуги, Жанжанина и Горѓи, МОБИ-Битола ДОО, ул. "Маршал Тито" бр. 76, Битола во: Трговско радиодифузно друштво Кабловска телевизија МОБИ ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бр. 76, Битола.

Се бришат досегашните дејности: 22.31, 22.32, 22.33, 31.30, 32.20, 32.30, 33.20, 51.18, 51.19, 51.43, 52.45, 71.34, 74.40.

Се запишува: 64.20-телекомуникација.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 499/2002. (11097)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 82/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-14, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Државното средно земјоделско училиште "Кузман Шапкарев" Битола.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Рашајковски Живко и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Јошевски Славедиректор.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 82/2002. (11098)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРот НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд - Ресен, под Рег. бр. Згф. 6/02 се запишува Здружение на граѓани со назив Ракометен клуб "Младост" - Ресен.

Здружението има за цел: развој и афирмација на ракометниот спорт во општината и пошироко од неа, помага, иницира и спроведува систематско физичко воспитување на своите членови и други заинтересирани граѓани, организира спортски натпревари, формира натпреварувачка екипа која ќе се натпреварува во постојниот систем на натпревари, воспоставува и одржува соработка со другите спортски клубови, разгледува можности за здружување со разни сојузи на спортисти и од други спортови.

Седиштето на клубот се наоѓа во Ресен на ул. "Мите Богоевски" бб. Лице овластено за застапување на клубот е Нане Горѓиевски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (21056)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, под реден број 26 за 2002 година се запишува Здружението на одгледувачи на печурки во Малешевјата ЗОП-Малеш од Берово, кое е основано заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за развивање, одгледување и подобрување на производството на печурки, со стручна, образовна и економска, логистичка и еколошка едукација, за развивање на печуркарството во Малешевјата воопшто.

Здружението ќе дејствува на територијата на општините Берово и Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Задарска" бр. 47, Берово.

Од Основниот суд во Берово. (21057)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден бр. Рег. Згф. бр. 58/99 се врши измена во решението под т.1 така што: се брише "Организација на жени Кавадарци со скратенка ОЖК", а се запишува "Организација на жени "Визија" - Кавадарци со скратенка ОЖВК".

Од Основниот суд во Кавадарци. (21373)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1347 се запишува здружението на граѓани Невладина хуманитарна организација "ТВОРЕШТВО И МОК", со седиште во Скопје на ул. "Жорж Бизе" бр. 24.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Томислав Кожаровски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зајакнување на соработка и разбирање помеѓу јавноста и полицијата во Република Македонија во сузбивањето на криминалитетот, спроведување на широко организиран систем, превентивни мерки, општото подобрување на животните услови, културното ниво и подигањето на општествената свест во ограничување на криминалитетот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21374)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1357 се запишува Фонд на Холокаустот на Евреите од Македонија, со скратено име ФЕМ, со седиште во Скопје на ул. "Борка Талески" бр. 24.

Фондацијата на Холокаустот на Евреите од Македонија е основан согласно Законот за денационализација и е утврдено својство на правно лице согласно член 68 од истиот закон.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21375)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1349 се запишува здружението на граѓани Планинарски спортски клуб "КАЊОН СПОРТ", со седиште во Скопје на ул. "Миле Поп Јорданов" бр. 69.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Лазар Митровски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на активности во организираното планирање со освојување на планински врвови.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21376)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1350 се запишува здружението на граѓани Асоцијација "КАРТАТА НА РИГАС" со скратено име "КАРТАТА НА РИГАС", со седиште во Скопје на ул. "Маршал Тито" бб, Дом на АРМ.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Весна Таковска од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обединување на балканските земји и народи на полето на економијата, културата, политиката, афирмација на глобалната комуникација и толеранција.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21377)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1354 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за културно уметнички дејности ТЕАТАР-МАКЕДОНИЈА, со скратено име ТЕАТАР-МАКЕДОНИЈА, со седиште во Скопје на ул. "Стокхолмска" бр. 9/3-6.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Мите Грозданов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подготвување на театарски претстави, нивно организирање и изведување на јавна сцена.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21378)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1346 се запишува здружението на граѓани Спортско друштво СПОРТ ЛАИФ, со седиште во Скопје на ул. "Серска" бр. 18.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Зоран Стерјоски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање на фудбалска, кошаркарска и ракометна школа за пионери, јуниори и младинци како и организирање на спортски приредби, домашни и меѓународни средби и турнири.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21379)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1345 се запишува здружението на граѓани Хуманитарно здружение САВА Скопје, со скратено име САВА Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 31/3-2а.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Топузовски Митре од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на методичен и континуиран пристап и борба против гладот во светот и преземање приоритетни задачи во таа смисла, помагање на стари и изнемоштени лица и напуштени деца, помош на инвалидизирани лица и други хуманитарни дејности.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.07.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21380)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 230/02 од 24.07.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АТ ПРОМЕТ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Хо Ши Мин" бр. 187-Б, со жиро сметка 40100-601-381175 и регистарска влошка 020086287-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АТ ПРОМЕТ" Тони ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (21001)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3045/2002 од 20.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 020342347-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за транспорт и шпедиција УНА ШПЕД ДООЕЛ Скопје, ул. „Петко Јанчевски“ бр. 49 а.

За ликвидатор на друштвото се запишува Балиќ Нацарија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3045/2002. (19764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2735/2002 од 20.5.2002 година, во регистарската влошка бр. 020332207-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги ПРОФЕСИОНАЛ, Мазлум, ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје, ул. „2-ра Македонска Бригада“ бр. 24/3.

За ликвидатор се запишува Борис Неделков и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2735/2002. (19765)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3704/2002 од 25.6.2002 година, во регистарската влошка бр. 020321637-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за промет, услуги и интернет кафе ТА-МИ Тања ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Ѓорѓи Сугаре“ бр. 8/5-2, Скопје.

За ликвидатор се запишува Татјана Трајковска и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3704/2002. (19766)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3405/2002 од 13.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 020235297-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за трговија, производство и услуги ГЕНЕКС КРИСТАЛ Гоце ДООЕЛ увоз извоз Скопје, ул. „Кукушка“ бр. 11, Скопје.

Се запишува ликвидаторот и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштво за трговија, производство и услуги ГЕНЕКС КРИСТАЛ Гоце ДООЕЛ увоз извоз Скопје, ул. „Кукушка“ бр. 11, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3405/2002. (19767)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3559/2002 од 3.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 020304547-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Трговското друштво на големо и мало, увоз извоз МАК СИРОВИНА Маријан ДООЕЛ Скопје, ул. „Новопроектирана“ бб Сервисна зона - југ Кисела Вода.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво на големо и мало увоз извоз

МАК СИРОВИНА Маријан ДООЕЛ Скопје, ул. „Новепроектирана“ бб Сервисна зона југ, Кисела Вода.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3559/2002. (19768)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3568/2002 од 4.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015670?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за трговија, туризам и услуги ЈЕТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт импорт с. Лојане, Липково.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ЈЕТОНКОМЕРЦ Агим ДООЕЛ експорт импорт с. Лојане, Липково.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3568/2002. (21358)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3935/2002 од 5.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018527?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанок со работа на Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги БОБИ-АС Начко и Љубица ДОО експорт-импорт, ул. „Никола Тесла“ бр. 79, Гостивар.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги БОБИ-АС Начко и Љубица ДОО експорт-импорт, ул. „Никола Тесла“ бр. 79, Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3935/2002. (21359)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3553/2002 од 8.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007679?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Друштвото за производство и градежништво ЕНФРА-ПЛАСТ Слободан и Димитар увоз-извоз ДОО, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 5, Богданци.

Се врши упис на престанок на друштвото со ликвидација и се разрешува ликвидаторот Димитар Франгов.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3553/2002. (21360)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3940/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02042280?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, промет и услуги АРТИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3-1.

Престанок со работа и запишување на ликвидатор на: Друштво за производство, промет и услуги АРТИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Васил Главинов“ бр. 3-1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3940/2002. (21361)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3541/2002 од 17.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041515?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги АМПЕ Васе ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 22/3, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија и услуги АМПЕ

Васе ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 22/3 - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3541/2002. (21362)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 164/2002 од 27.06.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало “ТРБО-ТРАНС“ ДОО с. Јосифово од Валандово, со жиро сметка 41301-601-11849.

За ликвидатор се определува лицето Трбојевиќ Петар од с. Јосифово, Валандово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20957)

Ликвидаторот Живко Николов од Валандово, ул. “Маршал Тито“ бр. 133, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Л. бр. 44/2002 од 28.03.2002 година, објавува дека Претпријатието за производство, услуги и трговија “СЕЛИНА-1“ ДОО експорт-импорт Валандово, со жиро сметка бр. 41310-601-51878 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (20959)

Ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. “Пиринска“ бр. 57, запишана како ликвидатор со решение П. Трег. бр. 478/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Манор Илиев Марјанчо и др. јтд, Винаца, ул. “Крушевска Република“ бр. 44, со жиро сметка бр. 40401-601-47777, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3727/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02030044?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на субјектот од трговскиот регистар по спроведената ликвидациона постапка на Услужното угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ Бориовоје ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Луј Пастер“ бр. 5-1-1, Скопје.

Бришење на субјектот од трговскиот регистар по спроведената ликвидациона постапка на Услужното угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ Бориовоје ДООЕЛ увоз-извоз ул. “Луј Пастер“ бр. 5-1-1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3727/2002. (21063)

Ликвидаторот Ратко Чадиковски од Скопје, бул. “Јане Сандански“ бр. 90/5-5, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2390/2002 од 21.05.2002 година, објавува дека

Друштвото за трговија на големо и мало, услуги и шпедиција МАП, ПИВАРА ДООЕЛ Скопје, ул. "810" бр. 3-а, со жиро сметка бр. 200000035438554 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21064)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3850/2002 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02022284?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранкица ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 15.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство и трговија на големо и мало ГОЕЛ-ПРОМЕТ Гордана и Бранкица ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "Вараждинска" бр. 15.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3850/2002. (21065)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3695/2002 од 26.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02021710?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на Друштвото за инженеринг, промет и услуги ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 7/4-3.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за инженеринг, промет и услуги ВИВА-2000 Емил ДООЕЛ Скопје, ул. "Трифун Хаџи Јанев" бр. 7/4-3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3695/2002. (21066)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3241/2002 од 03.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02002527?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Трговското друштво за дистрибуција на МОБИЛ производи "ПЕГАЗУС" Пантелис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18-II спрат/206.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво за дистрибуција на МОБИЛ производи "ПЕГАЗУС" Пантелис ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18-II спрат/206.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3241/2002. (21067)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3533/2002 од 04.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02003771?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за производство и промет на големо и мало во земјата и странство ФУГА Драган и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Сава Ковачевик" бр. 23.

За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3533/2002. (21068)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3686/2002 од 24.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010789?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за производство и промет РАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЦО ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 66-б/2м.

За ликвидатор се запишува Ацо Томановски и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3686/2002. (21069)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3942/2002 од 09.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02002525?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина и лабораторија ИНФЕКТА, Мирјана Никола Филиппе ДООЕЛ, ул. "Џумајска" бр. 38.

За ликвидатор на друштвото се запишува Мирјана Филиппе.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 3942/2002. (21070)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4043/2002 од 16.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025432?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино, општина Петровец, ул. "А. Василевски" бр. 6-а.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино, општина Петровец, ул. "А. Василевски" бр. 6-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 4043/2002. (21071)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава КП. бр. 10855 на м.в. "Средорек" со вкупна површина од 7.089 м², заведена во Поседовен лист број 9347 за КО Битола, сопственост на Петар Василевски преку полномошникот Андријана Ризева од Битола, ул. "Едвард Кардел" бр. 3/24, за вкупна цена од 850.680,00 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно Законот за земјоделско земјиште полагаат првенствено право на купувањето на земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до полномошникот или нотарот Веселинка Дербанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола. (21366)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Шивец", КП. бр. 274, дел 2, план 002, скица 001, место викано "Шалевица", култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 3.174 м²; КО "Шивец", КП. бр. 279, дел 1, план 002, скица 001, викано место "Шалевица", култура-нива, класа 4, со вкупна површина од 1.039 м² и КО "Шивец", КП. бр. 279, дел 2, план 002, скица 001, викано место "Шалевица", култура-лозје, класа 3 со вкупна површина од 850

м², сопственост на Владимир Ристиќ од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 322 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (21367)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Дреново", КП. бр. 3373, план 013, скица 001, место викано "Село", култура-пасиште, класа 4, со вкупна површина од 57 м² и КО "Дреново", КП. бр. 3702, план 014, скица 004, викано место "Село", култура-нива, класа 5, со вкупна површина од 476 м², сопственост на Бошев Ристо од Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 648 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (21368)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1442056 издаден на име Османи Хамедин, ул. "Трајко Јовановски" бр. 43, Куманово.

Пасош бр. 1403958 издаден на име Петкова Емилија, с. Богородица, Гевгелија.

Пасош бр. 427218/94 издаден од СВР-Скопје на име Лиговски Глигор, ул. "Зеничка", Скопје. (21431)

Пасош бр. 1302656 издаден од СВР-Скопје на име Димов Дејан, бул. "Ј. Сандански" бр. 25-1-13, Скопје. (21435)

Пасош бр. 1376696 издаден од СВР-Скопје на име Емини Бедрија, с. Арачиново, Скопје. (21445)

Пасош бр. 874905/96 издаден од СВР-Скопје на име Сулејман Куртиш, ул. "Самоилова" бр. 134, Скопје. (21453)

Пасош бр. 1302140/00 издаден од СВР-Куманово на име Митиќ Бобан, нас. Карпош ул. "45" бр. 14, Куманово. (21502)

Пасош бр. 1677393 издаден од ОВР-Струмица на име Стојчев Петар, с. Ново Коњарево бр. 27, Струмица. (21503)

Пасош бр. 1710881/02 издаден од СВР-Скопје на име Ејупов Скендер, ул. "Вардарска" бр. 67, Скопје. (21523)

Пасош бр. 1013968 издаден од СВР-Скопје на име Пешиќ Сања, с. Биљановце, Куманово. (21555)

Пасош бр. 1518811 на име Бејна Башким, Кичево. (21565)

Пасош бр. 0475798 на име Митревска Андријана, Битола. (21580)

Пасош бр. 431732/94 издаден од СВР-Скопје на име Рајхел Елизабета, ул. "Пандил Шишков" бр. 14/4, Скопје. (21586)

Пасош бр. 1661266/01 издаден од СВР-Скопје на име Кенан Зекировиќ, ул. "Товарник" бр. 8, Скопје. (21587)

Пасош бр. 1341063 на име Абдули Ана, ул. "Гоце Делчев" бр. 21, Гостивар. (18452)

Пасош бр. 1193524 издаден од УВР-Скопје на име Абди Фаик, Скопје. (21590)

Чекови од тековна сметка бр. 11583608 од бр. 993404 до 993415 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристов Славчо, Скопје. (21510)

Работна книшка издадена од Приштина на име Пљакиќ Зана, Скопје. (31966)

Работна книшка издадена од Приштина на име Пљакиќ Сехат, Скопје. (31968)

Работна книшка на име Костадинова Менка, Скопје. (32025)

Работна книшка на име Шериф Ибраим, Скопје. (32043)

Работна книшка на име Љупчо Голиќ, Скопје. (32141)

Работна книшка на име Љатифи Амди, с. Желино, Тетово. (32142)

Работна книшка на име Љатифи Фередин, с. Желино, Тетово. (32143)

Работна книшка на име Љатифи Мевљудин, с. Желино, Тетово. (32144)

Работна книшка на име Османи Емине, с. Радуша, Скопје. (32147)

Работна книшка на име Дафинка Трајкова Нушева, бул. "ЈНА" бр. 11/9, Штип. (32152)

Работна книшка на име Илази Емри, Гостивар. (32187)

Работна книшка на име Матјани Аднан, бул. "ЈНА" бр. 200, Гостивар. (32188)

Работна книшка на име Неџати Садики, с. Слупчане, Куманово. (32189)

Работна книшка на име Јашари Јаја, Куманово. (32190)

Работна книшка на име Љупчо Стаев, ул. "Карпошева" бр. 114, Св. Николе. (31192)

Работна книшка на име Атанасовски Зоран, Скопје. (21447)

Работна книшка на име Мицевски Томислав, Скопје. (21499)

Работна книшка на име Симоновска Елизабета, Скопје. (21501)

Работна книшка на име Младеновиќ Наташа, Битола. (21531)

Работна книшка на име Рашид Зубер, Охрид. (21532)

Работна книшка на име Пехчевски Јане, Берово. (21533)

Работна книшка на име Ленче Горгиева, ул. "Крум Вранински" бр. 21, Кочани. (21534)

Работна книшка на име Кијајов Николчо, Штип. (21535)

Работна книшка на име Тодор Мурцев, Гевгелија. (21536)

Работна книшка на име Усапоски Садетин, с. Дебреште, Прилеп. (21542)

Работна книшка на име Алими Ардијан, Струга. (21547)

Работна книшка на име Ружди Сулиманиу, с. Вишница, Куманово. (21550)

Работна книшка на име Неби Самет, Скопје. (21593)

Воена книшка на име Анчев Горе, ул. "8 Март" бр. 14/40, Велес. (21541)

Здравствена книшка на име Лазаров Кире, ул. "Б. Горев" бр. 104/25, Велес. (21537)

Здравствена книшка на име Лекпек Емилијас, с. Горно Оризари, Велес. (21538)

Здравствена книшка на име Поп Кочов Љупчо, Велес. (21540)

Здравствена книшка на име Дамевски Томе, Демир Хисар. (21544)

Здравствена книшка на име Влашкова Доста, Битола.
(21545)

Даночна картичка издаден од Управа за приходи-
Скопје на име "КК МАКЕДОНИЈА 91", Струмица.
(21577)

**УСТАВ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
со амандманите на уставот I - XVIII**

2002
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ,
ц.о. С К О П Ј Е

300,00 денари - МЕК ПОВЕЗ
400,00 денари - ТВРД ПОВЕЗ

**CONSTITUTION
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
WITH THE AMENDMENTS TO THE
CONSTITUTION I - XVIII**

2002
**OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC
OF MACEDONIA**
Skopje

400,00 денари - МЕК ПОВЕЗ
500,00 денари - ТВРД ПОВЕЗ

НОВО!

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

**З Б И Р К А
НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА
НА ИЗБОРНОТО ПРАВО
- со коментар и објаснувања -**

2002
ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ,
ц.о. С К О П Ј Е

400,00 денари

Цените се со вклучен ДДВ.

СОДРЖИНА

	Страница
999. Одлука за изменување на Одлуката за ус- ловите и критериумите за користење на средствата од Стоковиот кредит на Репуб- лика Италија.....	1
1000. Одлука за основање Јавно претпријатие за водостопанство "Гевгелиско Валановско Поле"-Гевгелија.....	1
1001. Одлука за изменување на Одлуката за осно- вање на Јавно водостопанско претпријатие..	1

1002. Одлука за прераспределба на средства ме- ѓу бюджетските корисници.....	2
1003. Правилник за начинот на полагање испит за добивање лиценца за изработка на про- екти за геолошки истражувања и за изра- ботка на рударски проекти, Програмата за полагање на испитите за добивање на ли- ценца за изработка на проекти за геолош- ки истражувања, односно рударски прое- кти и висината на трошоците за полагање на испитот.....	2
1004. Договор за начинот на вршење на струч- ните, административните и финансиските работи на Одборот за акредитација.....	4

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.

